



Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Образец ТРАНС.А.21

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20 и 300/20).

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА АЕРОДРОМИТЕ ЗА 20__ ГОДИНА

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Деловен субјект - назив _____

(единицата во состав, го впишува полниот назив на деловниот субјект во чиј состав е како и својот)

Единствен матичен број на деловниот субјект (ЕМБС) _____

Реден број на единицата во состав _____

Населено место _____

Улица и куќен број _____ Телефон _____

Облик на организирање _____

Сопственост _____

Дејност според НКД Рев. 2 _____

Табела 1. Број на расположливи патнички седишта

Аеродром.....		Расположливи патнички седишта	Број на лет
Комерцијално воздухопловство			
Национален транспорт	редовен		
	чартер		
За/од ЕУ аеродром	редовен		
	чартер		
Други меѓународни дестинации	редовен		
	чартер		
Бизнис/главни воздухопловни операции			
Информација за воздухопловните компании			

Табела 2.Товар, пошта и патници

Аеродром	
Товар и пошта, товарено/истоварено (тони)	
Вкупно:	
- Национален транспорт	
- За/од ЕУ земји	
- За/од други земји	
Број на патници	
Вкупно:	
- Национален транспорт	
- За/од ЕУ земји	
- За/од други земји	
Директен транзит на патници - вкупно	
Промет на воздухопловите за комерцијални воздухопловни услуги-вкупно	
Промет на воздухопловите - вкупно	

Потрошено време за пополнување на извештајот _____ мин.

Во _____ 20__ година

Извештајот го составил

(М.П.)

Раководител на
деловниот субјект

Упатство за пополнување на извештајот

Годишниот извештај го пополнуваат деловните субјекти кои според Националната класификација на дејностите Рев.2 се распределени во дејноста патнички и товарен воздухопловен транспорт.

Во извештајот се внесуваат податоци за аеродромот коишто се однесуваат на комерцијалното воздухопловство.

Методолошки објаснувања

Број на расположливи патнички седишта е вкупен број на расположливи седишта за продажба на воздухопловната операција флигхт стаге (полетување и слетување) помеѓу два аеродрома.

Директен транзит на патници е вкупен број на патници кои продолжуваат со патувањето на истиот број на летот, коишто вообичаено не го напуштаат воздухопловот и се бројат само еднаш.

Вкупен промет на воздухопловот е збир на сите полетувања и слетувања на цивилните воздухоплови.

Во вкупниот промет се вклучуваат и воздушните работни летови, односно специјализирани комерцијални воздухопловни операции со кои се вршат операции главно во земјоделството, градежништвото, фотографирање и истражување, како и пилот-обуки, работни летови и сите други некомерцијални летови. Се исклучуваат државните летови.

Вкупен промет на воздухопловите за комерцијални воздухопловни услуги е збир на сите полетувања и слетувања на цивилните воздухоплови извршени за надомест (платени).